







Телефонот на прв поглед



Базна станица



Копче за регистрација / пејџирање

1. **Дисплеј** (екран) во состојба на мирување
2. **Ниво на наполнетост на батеријата**
 (од празна до полна)
 трепка: (батеријата е скоро празна)
 трепка: батеријата се полни
3. **Копчиња за дисплејот**
4. **Копче за пораки**
 Пристапува на листите на повици и пораки;
 Трепка: нова порака или повик
5. **Копче за прекинување на повикот, Вкл./Искл. копче**
 Крај на разговорот, прекинување на функција, враќање назад за едно ниво од менито (кратко притиснете), назад во состојба на мирување (притиснете и држете), активирајте го / деактивирајте го телефонот (притиснете и држете кога телефонот е во состојба на мирување)
6. **Тараба**
 Заклучување / отклучување на тастатурата (притиснете и држете во состојба на мирување)
 Движење меѓу големи / мали букви и цифри (притиснете и држете)
7. **Копче за листата повик-за-повик**
 Отворете ја листата повик-за-повик
8. **Микрофон**
9. **R - Копче за повторно бирање**
 - флеш
 - вметнете пауза во бирањето на бројот (притиснете и држете)
10. **Свезда**
 Вкл. / Искл. на звукот (притиснете и држете);
 При отворена врска: изберете помеѓу пулсното / тонското бирање (кратко притиснете)
 Отворање на табелата со специјални знаци.
11. **Приклучок за слушалки**
12. **Копче 1**
 Бирајте ја мрежната пошта (притиснете и држете)
13. **Копче за разговор**
 Одговарање на повик, отворање на листата на последно бираните броеви (кратко притиснете), стартувајте повик (притиснете и држете);
 За време на пишување на SMS порака: пратете ја SMS пораката
14. **Handsfree копче**
 Изберете помеѓу слушалката и handsfree мод на работа на телефонот;
 Светилката е вклучена: handsfree е активиран
 Трепка: дојдовен повик
15. **Контролно копче**
16. **ECO мод е активиран**
17. **Јачина на сигналот**
 (од појакно кон послабо ниво)
 (трепка: нема прием на сигналот)

Мерки на претпазливост



Пред користење на телефонот, внимателно прочитајте го упатството и мерките на претпазливост. Објаснете им ја содржината на децата и укажете им на опасностите поврзани со користење на телефонот.



Не го држете во близина на уво кога звони. Во спротивно ризикувате да го оштетите трајно слухот. Телефонот може да предизвика непријатно шуштење во апаратите за слух.



Користете го само приложениот адаптер



Користете ги само дозволените акумулаторски батерии, никогаш конвенционалните батерии што не се полнат. Батериите не ги фрлајте во обичен отпад. Почитувајте ја локалната регулатива за овој тип на отпад



Овој уред може да предизвика пречки кај медицински апарати. Водеде сметка за тоа на пр. кога ќе се наоѓате во лекарска ординација.



Немојте да го инсталирате во купатило или во просторија со туш. Телефон и базната станица не се отпорни на контакт со вода.



Не го користете телефонот во средини каде постои опасност од експлозија на пр. во продавница за бои и лакови.



Ако го дадете некому телефонот на користење дајте му го и упатството.



Ве молиме отстранете ја неправилната базна станица или поправете ја во овластен siemens сервис, зашто може да предизвика пречки на други безжични уреди.



Сите електрични и електронски уреди мора да се фрлаат одвоено од обичниот куќен отпад, користејќи места предвидени за тоа од надлежните локални власти. Ако е прикажан овој симбол со прешкртана канта за ѓубре, производот е предмет на Европската директива 2002/96/ЕС. Правило на фрлање и посебно собирање отпад составено од користени уреди оди во прилог на заштита од потенцијално оштетување на животната средина и здравје. Тоа се предуслови за рециклирање и повторна употреба на електрични и електронски уреди. За повеќе информации за фрлање на вашата користена опрема, ве молиме обратете се до вашите локални власти, комуналната служба или до дилерот од кого сте ја купиле опремата.

Gigaset CX470 isdn - Повеќе од обичен телефон

Вашата ISDN врска Ви овозможува две телефонски линии кои можат да се користат истовремено. Вашиот телефон, кој има јасно поставен екран во боја (65K бои), не Ви дава само можност на праќање и примање на SMS пораки преку фиксната мрежа и чување до 250 телефонски броеви и e-mail адреси - тој може да направи и уште повеќе:

- ◆ Можете да ја намалите моќноста на трансмисија со вклучување на Еко модот
- ◆ Можете да ги одберете најчесто користените телефонски броеви со притискање на едно копче
- ◆ Можете да ги назначите важните личности со VIP така да можете да ги препознавате важните повици преку тонот на свонење
- ◆ Можете да ги видите пропуштените повици на Вашиот телефон

Уживајте во користењето на Вашиот нов телефон !

Први чекори

Содржина на пакетот

- ◆ Една Gigaset CX470 isdn базна станица со мрежен адаптер,
- ◆ Една Gigaset C47H слушалка,
- ◆ Еден телефонски кабел,
- ◆ Две батерии што се полнат,
- ◆ Еден поклопец за батериите,
- ◆ Една штипалка за појас,
- ◆ Едно упатство за употреба.

Инсталација на базната станица и на полначот на батерии

Базата и полначот се креирани за работа во затворени, суви простории при температури во опсегот од +5°С до +45°С. Поставете ја базната станица во централната позиција во Вашиот апартман или кука.

Ве молиме да обрнете внимание:

- ◆ Никогаш не го изложувајте телефонот на следните влијанија: на извори на топлина, на директно греење на Сонцето, на други електрични уреди.
- ◆ Заштитете го Вашиот Gigaset од влијанието на влагата, пращината, корозивните течности и разните испарувања.

Опсег и моќност на приемот



Опсег:

- ◆ Надворешно: до 300м
- ◆ Внатрешно: до 50м

Опсегот е редуциран кога е вклучен Еко мод на работа.


Моќност на прием на сигналот:

На дисплејот се прикажува моќноста на радио контактот помеѓу базната станица и телефонот:

- ◆ Од добар кон лош: 
- ◆ Нема прием:  трепка

Поврзување на базната станица

- ▶ Прво поврзете ја мрежната единица и потоа телефонскиот приклучок како што е прикажано на сликата и поставете го кабелот во каналот за кабли



1. Мрежен адаптер 230V
2. Телефонски приклучок со телефонски кабел

Обрнете внимание:

- ◆ Мрежниот адаптер мора секогаш да биде вклучен, инаку телефонот нема да работи без постојана приклученост на мрежниот напон.

Нагодување на телефонот за употреба



Дисплејот на телефонот е прекриен со заштитен филм! Ве молиме отстранете го!

Вметнување на батериите

Обрнете внимание:

Користете само оригинални батерии што се полнат, препорачани од Siemens. Никогаш немојте да користите конвенционални батерии (што не се полнат) или други типови на батерии, бидејќи тоа може да доведе до значителни ризици по здравјето и да доведе до лични повреди. На пример батериите може да експлодираат. Телефонот може да откаже со работа или да биде оштетен како резултат на употреба на батерии кои не се од препорачаниот тип.


GIGASET CX470 isdn

- ▶ Вметнете ги батериите со исправно ориентираны полови.
- Поларитетот на батериите е означен во куќиштето за батерии



Затворање на поклопецот за батериите

- ▶ Најпрво вметнете го поклопецот на батериите на врвот
- ▶ Потоа притиснете го поклопецот додека не налегне на место



Прикачување на штипалката за појас


Постојат и странични жлебови на телефонот за поставување на штипалката за појас.

- ▶ Притиснете ја штипалката за појас така да жлебовите од штипалката се вклопат со жлебовите на телефонот.



Отворање на поклопецот на батериите

- ▶ Поставете го палецот на вдлабнатината од поклопецот и притиснете го поклопецот нагоре како на сликата



Поставување на телефонот во базата и регистрирање на слушалката

- ▶ Поставете го телефонот во базата со дисплејот свртен нанапред.
- Слушалката автоматски се регистрира. Регистрањето може да трае до 5 минути. За тоа време на дисплејот се покажува **Regstr.Procedure** и името на базната станица трепка. На слушалката ќе и биде доделен најмалиот слободен интерен број (1-6). По успешното регистрирање на слушалката, бројот е прикажан на дисплејот, на пр. **INT 1**. Тоа значи дека е доделен бројот 1. Ако интерните броеви од 1 до 6 се веќе доделени, на слушалката и се доделува бројот 6.

Обрнете внимание:

- Автоматското регистрирање е возможно само доколку никој не ја користи базната станица за разговор.
- Секое притискање на копче го прекинува автоматското регистрирање.
- Ако автоматското регистрирање не функционира, тогаш морате мануелно да ја регистрирате слушалката.
- Можете да го промените името на слушалката по Ваша желба.

За да ги наполните батериите, поставете го телефонот во жлебот за полнење.

Обрнете внимание:

- Ако телефонот се исклучил сам од себе бидејќи батеријата била празна и ако потоа се постави во жлебот за полнење, телефонот автоматски ќе се вклучи.
- Поставувајте го телефонот само во жлебот за полнење кој е предвиден за таа намена.


Приклучок за слушалки

Помеѓу останатото, можете да приклучите разни типови на слушалки (со 2,5mm приклучок за слушалки) HAMA Plantronics M40, MX100, MX150.

Листата на компатибилност на атестирани слушалки можете да ја најдете на интернет страната:

www.plantronics.com/productfinder

Првично полнење и празнење на батеријата

Ако телефонот е активиран, трепкачката икона за батеријата  во горниот десен агол на дисплејот укажува на тоа дека батеријата моментално се полни.

За време на работа на телефонот иконата за батеријата го покажува нивото на наполнетост на батеријата. Иконата ќе го покажува точното ниво на наполнетост на батеријата само доколку батеријата прво била потполно наполнета и потоа испразнета.

- ▶ За да го направите тоа, оставете го телефонот во жлебот за полнење да се полни без прекин 5 часа.
- ▶ Откако батериите ќе бидат потполно наполнети, извадете го телефонот од жлебот и не го враќајте назад додека батеријата целосно не се испразни.

Обрнете внимание:

После првото полнење и празнење на батеријата, можете да го поставувате Вашиот телефон во жлебот за полнење после секој телефонски разговор.

Обрнете внимание:

- ◆ Секогаш повторувајте ја постапката на полнење и празнење ако ги извадите батериите од телефонот и потоа повторно ги вратите.
- ◆ Батериите можат да се загреваат за време на полнењето. Тоа не е опасно.
- ◆ После одредено време капацитетот на полнење на батериите опаѓа од технички причини.

Нагодување на датата и времето

Нагодете ја датата и времето така да дојдовните повици бидат регистрирани со правилна дата и време, а исто така, алармот и календарот да можат правилно да се користат.

- ▶ Ако се уште не сте ја нагодиле датата и времето, притиснете го дисплеј копчето **Time** за да го отворите полето за внес.

За да го измените времето, отворете го полето за внес со:

 →  → **Date/Time**

- ▶ Изменете ги повеќето полиња за внес: **Date:**

Внесете ден, месец и година во 6 цифрен формат.

Time:

Внесете го часот и минутите со 4 цифри.

(на пр.     за 07:15)

Save Притиснете го дисплеј копчето.

Дисплејот во состојба на мирување

Ако телефонот е регистриран и времето е нагодено, дисплејот во состојба на мирување изгледа како на сликата:



Вашиот телефон сега е спремен за употреба.

Доколку имате прашања во врска со употребата на телефонот прочитајте ги сугестиите за отстранување на грешките (“прашања и одговори” на стр.11) или обратете се на нашиот сервис.

Ракување со телефонот

Активирање / деактивирање на телефонот




Во состојба на мирување, притиснете го и држете го копчето за завршување на разговорот (потврден тон).

Активирање / деактивирање на заклучувањето на тастатурата



Притиснете и држете го тараба копчето.

Ќе чуете потврден тон. Символот  се појавува на дисплејот кога се активира заклучувањето на тастатурата.

Заклучувањето на тастатурата се исклучува автоматски доколку некој Ви позвони. По завршувањето на повикот, заклучувањето на тастатурата се реактивира.

Контролно копче



Во подолниот опис, страната на контролното копче која треба да ја притиснете во различните оперативни ситуации е означена со црно (горна, долна, десна, лева), на пример:



за “притиснете го на десно контролното копче”.

Контролното копче има повеќе различни функции:

Кога телефонот е во состојба на мирување



Отворете го именикот.



Отворете го главното мени.



Отворете листа на слушалки.



Влезете во менито за наредување на јачината на звукот на телефонот, предупредувачките тонови на слушалката и тивкиот аларм.

Во главното мени, во подменијата и листите



Листајте линија по линија горе/доле.



Отворете подмени или потврдете го изборот.






Одете назад за едно ниво на менито или поништете.

Во полињата за внес

Можете да го користите контролното копче за да го движите курсерот нагоре



, надолу , надесно  или налево .

За време на надворешен повик



Отворете го именикот.



Иницирајте интерен консултантски повик и занемете го тонот.



Променете ја јачината на звукот на слушалката на телефонот или на handsfree режимот.

Дисплеј копчиња

Функцијата на дисплеј копчињата се менува зависно од поединечните оперативни ситуации.

Пример:



1. Моменталните функции на дисплеј копчињата се прикажани на долната линија од дисплејот.

2. Дисплеј копчиња

Најважни дисплеј симболи се:





Отворете го контекст-зависното мени.



Копче за бришење: бришење на поединечен знак од десно кон лево.




Враќање назад за едно ниво од менито или прекинување на операцијата.

-  Копирање на број во именикот.
-  Отворете ја листата на последно бираните броеви.

Враќање во состојба на мирување

Можете да се вратите во состојба на мирување од било кој дел на менито на следниот начин:

- ▶ Притиснете го и држете го копчето за завршување на разговорот .

Или:

- ▶ Не притискајте ни едно копче: после две минути дисплејот автоматски ќе се врати во состојба на мирување.


Промените кои не сте ги сочувале или потврдиле со притискање на **OK**, **Yes**, **Save**, **Send**, или **Save Entry OK**, ќе бидат изгубени.

Пример за дисплејот во состојба на мирување е прикажан на страна 1.


Водич низ менито

На телефонските функции се пристапува низ менито кое има повеќе нивоа.

Главно мени (прво ниво на менито)

- ▶ Кога телефонот е во состојба на мирување притиснете  за да го отворите главното мени.


Главното мени функционира како приказ на дисплејот со обоени симболи и имиња. За да пристапите кон некоја функција, на пример за да го отворите соодветното подмени (следното ниво на менито):

- ▶ Движете се кон функцијата со користење на контролното копче . Притиснете го дисплеј копчето **OK**.

Подменија


Функциите во подменијата се прикажани како листи.

За да пристапите кон функцијата:

- ▶ Листајте кон функцијата со помош на контролното копче  и притиснете **OK**.

Или:

- ▶ Внесете ја соодветната комбинација на цифри.

Кратко притиснете го копчето за завршување на разговорот  за враќање на претходно ниво на менито / за да прекинете операција.

Илустрации во корисничкото упатство





Оперативните чекори се прикажани во скратена форма.

Пример:

Илустрација:

 →  → **Date/Time**

што има значење:

-  Притиснете го копчето за да го прикажете главното мени
-  Користете го контролното копче  да листате до подменито **Settings** и притиснете **OK**.
- Date/Time** Листајте до функцијата со помош на контролното копче  и притиснете **OK**.

Други видови на илустрација

 /  /  Итн.

Притиснете го соодветното копче на слушалката.



Внесете цифри или букви.

Исправка на погрешно внесените карактери

Можете да ги поправите грешните карактери во текстот со движење кон погрешно внесениот знак со користење на контролното копче. Тогаш можете:

- ◆ Притиснете **<C** за да го избришете карактерот лево од курсерот.
- ◆ Вметенете карактер лево од курсерот.
- ◆ Препишете карактер (трепка) при внесување на времето и датата.

ECO DECT

ECO DECT ја намалува потрошувачката на моќност со користење на напојување со мала потрошувачка, но исто така го намалува и растојанието на радио преносот на базната станица.

Доколку е регистрирана само една слушалка и е поставена на базната станица,



GIGASET CX470 isdn


Еко режимот секогаш автоматски се активира. Во тој случај, се намалува на минимум и растојанието на радио преносот на базната станица .


Редуцирањето на моќноста на пренос на базната станица можете мануелно да ја нагодите преку слушалката, и доколку таа не е поставена во базната станица. Со таа постапка исто така, се намалува моќноста на пренос кога имате регистрирано повеќе слушалки.

Вашиот телефон, исто така, го намалува растојанието на радио преносот во зависност од оддалеченоста од базната станица.

Активирање / деактивирање на Еко режимот

 →  → Base → Add. Features
→ Eco Mode

 Приснете го дисплеј копчето
(= Активирано).

Кога Еко режимот е активиран мануелно, симболот  е прикажан на врвот на екранот.

Доколку Еко режимот е автоматски активиран (само една слушалка е регистрирана и е поставена на базната станица) и ако режимот не е вклучен преку менито, не е прикажан никаков симбол.

Обрнете внимание:

- Активирањето на Еко режимот го редуцира растојанието на пренос на базната станица.
- Еко режимот и било која рипитерска поддршка, се поништуваат една со друга, на пример, двете функции не можат да бидат активирани во исто време.
- Ако се користат екстерни телефони (GAP) и телефони од предходните верзии на GIGASET Вашиот телефон нема автоматски да ја редуцира моќноста на предавање на сигналот кон базната станица.

Стебло на менито

Наместо да листате за да лоцирате некоја функција од менито, истата можете да ја изберете многу побрзо со отворање на менито и пишување на соодветната комбинација на цифри. Пример: 5 * 2 * 2 * 1 * за “Нагодете го тонот на свонење за надворешните повици”.

Кога телефонот е во состојба на мирување, притиснете (отворете го главното мени):

1 SMS

Активирајте SMS поштенско сандаче (генерално или приватно) без PIN

1-1	New SMS	Нова СМС порака		
1-2	Incoming 0	Дојдовни		
1-3	Outgoing 0	Излезни		
1-4	SMS Service	SMS Сервис		
1-5	Settings	1-5-1	Service Centres	Сервисни центри
	Нагодувања	1-5-2	Notify Number	Забележи број
		1-5-3	Notify Type	Забележи тип
		1-5-4	Status Report	

2 Sel. Services Сервиси

2-1	Next Call	Следен повик		
2-2	Call Divert	2-2-1	To External	Кон надвирешен
	Пренасочување на повик	2-2-2	To Internal	Кон внатрешен
2-3		Ringback		

3 Alarm Clock Аларм

4 Add. Features Дополнителни работи

4-3	Room Monitor	Мониторинг на соба		
4-5	Call Charges	4-5-1	Overview	Преглед
	Цена на повик	4-5-2	Settings	Нагодувања

5 Settings Нагодувања

5-1	Date/Time	Дата / време		
5-2	Audio Settings	5-2-1	Handset Volume	Јачина на звук на слушалка
	Аудио нагодувања	5-2-2	Ringer Settings	Нагодувања на свонењето
		5-2-3	Advisory Tones	Советувачки тонови
5-3	Display	5-3-1	Screen Picture	Слика на екранот
	Дисплеј	5-3-2	Colour Scheme	Колор шеми
		5-3-3	Contrast	Контраст
		5-3-4	Backlight	Позадинско светло

5-4	Handset	5-4-1	Language	Јазик
	Слушалка	5-4-2	Auto Answer	Автоматско јавување
		5-4-3	Register H/Set	Регистрирање на слушалка
		5-4-4	Reset Handset	Ресетирање на слушалка
5-5	Base	5-5-2	Music on hold	Музика на чекање
	База	5-5-3	System PIN	Системски PIN
		5-5-4	Base Reset	Ресетирање на базата
		5-5-5	Add. Features	Дополнителни работи
		5-5-6	Preselection	Преселекција
		5-5-7	ISDN	ISDN
		5-5-8	Calls List Type	Тип на листа на повици
5-6	Voice Mail	5-6-1	Set Key 1	Нагоди го копчето 1

Гласовна пошта

Одржување

- ▶ Бришете го телефонот и базната станица со влажна крпа (немојте да користите растворувач) или со антистатичка крпа.
- ▶ Никогаш не користете сува крпа. Сувата крпа може да предизвика антистатички електрицитет.

Контакт со течност

Ако телефонот дојде во контакт со течност:

1. Исклучете го телефонот и веднаш отстранете ги батериите од него.
2. Оставете течноста да се исцеди од телефонот.
3. Исушете ги сите делови, потоа поставете го телефонот со отворен дел за батериите и тастатурата свртена надолу на суво, топло место најмалку 72 часа (не во микробранова печка, рерна и слично).
4. Не го вклучувајте телефонот пред комплетно да се исуши.

Откако добро ќе се исуши, ќе можете повторно нормално да го користите.


Прашања и одговори

Ако имате било какви прашања во врска со користењето на Вашиот телефон, посетете не било кога на интернет страницата:


www.siemens.com/gigasetcustomercare

Следната табела содржи листа на најчести проблеми и можни решенија за истите.

Дисплејот на слушалката не покажува ништо.

1. Слушалката не е вклучена
 - ▶ Долго притиснете го копчето за завршување на разговор 
2. Батериите се празни
 - ▶ Наполнете ги батериите или заменете ги.

Слушалката не реагира на притискање на копче

1. Вклучена е блокадата на копчињата
 - ▶ Долго притиснете тараба 

Дисплејот покажува "Fault" или "Not possible"

1. ISDN конекторот можда не е поврзан
 - ▶ поврзете го ISDN конекторот

На дисплејот трепери Base station x

1. Слушалката е надвор од дометот на базната станица
 - ▶ Намалете го растојанието помеѓу слушалката и базата
2. Растојанието на пренос на базата се намалило поради вклучениот Еко режим.

- ▶ Исклучете го Еко режимот или намалете го растојанието помеѓу слушалката и базата
- 3. Слушалката е одјавена од базата
 - ▶ Регистрирајте ја слушалката
- 4. Базата не е вклучена
 - ▶ Проверете го мрежниот адаптер

На дисплејот трепка Base search

1. Ниедна база не е вклучена или не се наоѓа во опсегот
 - ▶ Намалете го растојанието помеѓу слушалката и базата
 - ▶ Проверете го мрежниот адаптер

Слушалката не звони

1. Тонот на звонењето е исклучен
 - ▶ Вклучете го тонот на звонењето
2. Пренасочувањето на повик е нагледено на All Calls
 - ▶ Деактивирајте го пренасочувањето на повик
3. MSN не е доделен на интерниот претплатник или е погрешен
 - ▶ Специфицирајте го приемниот MSN

Телефонот не звони како што е подесен

1. На MSN е доделен друг тон на звонење
 - ▶ Нагодете го звонењето за надворешните повици на слушалката

Телефонот не звони по подесувањето на ISDN телефонскиот број

1. Повикувачкиот број е сочуван со MSN
 - ▶ Сочувајте го MSN без повикувачки број

Некои од ISDN функциите не работат според спецификацијата

1. ISDN функциите не се вклучени
 - ▶ Проверете кај Вашиот мрежен провајдер

Не можете да слушнете тон на звонење / тон на повикување од фиксната мрежа

1. ISDN кабелот можда не е во ред
 - ▶ Променете го ISDN кабелот


Тон на грешка по внесување на системскиот PIN

1. Внесовте погрешен системски PIN
 - ▶ Ресетирајте го системскиот PIN на 0000

Заборавен системски ПИН

- ▶ Ресетирајте го системскиот PIN на 0000

Соговорникот не може да Ве чуе.

1. Сте го притиснале  (ИНТ) копчето. Слушалката е занемена.
 - ▶ Повторно активирајте го микрофонот.

Бројот на јавувачот не се покажува на дисплејот и покрај CLIP (идентификација на повик)

1. CLI (пренос на бројот) не е овозможено.
 - ▶ Јавувачот треба да ја побарата услугата CLI од мрежниот провајдер

Не можете да ги преслушате пораките на мрежната пошта.

1. Телефонот е нагоден на пулсно бирање.
 - ▶ Нагодете го телефонот на тонско бирање

Кориснички сервис (грижа за корисници)

Ви нудиме брзо и индивидуално советување!

Нашата поддршка преку интернет е секаде и секогаш достапна:

<http://www.siemens.com/gigasetcustomercare>

Во врска со нашите производи добивате поддршка 24 часа. На интернет страницата се наоѓа попис на најчесто поставувани прашања и одговори, а исто така можете да ги превземете и упатствата за користење (ако се достапни за производот).

Во случај на потреба за поправка, евентуални барања во врска со гаранцијата, нашиот сервисен центар Ви нуди брза и ефикасна помош.

GIGASET CX470 isdn

Авторизација

Овој уред е наменет за користење за ISDN телефонски линии.

Овој апарат ги исполнува важните барања и другите релевантни регулативи наведени во Директивата 1999/5/ЕС.

Копијата од Декларацијата на согласност 1999/5/ЕС е достапна на интернет адресата:

<http://www.siemens.com/gigasetdocs>

CE 0682

Спецификации

Препорачани батерии

(валидни од моментот на поставување во телефонот)

Технологија: Nikel-Metal-Hibrid (NiMH)

Големина: AAA (Micro, HR03)

Напон: 1.2 V

Капацитет: 600 - 1200 mAh

Ги препорачуваме следните типови на батерии, бидејќи само со нив се постигнува целосна функционалност и долговечност.

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700 mAh "for DECT"
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700 mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa AAA 800

Телефонот е снабден со две атестирани батерии.

Време на работа / полнење на батеријата на телефонот

Времето на работа на Вашиот GIGASET зависи од капацитетот, староста на батериите и начинот на кој тие се користени (сите наведени времиња се максимални можни времиња и важат само ако осветлувањето на позадината на екранот е исклучено).

	Капацитет (mAh)			
	500	700	900	1100
Stand by време (часови)	180	300	320	395
Време на разговор (часови)	9	12	16	19
Оперативно време при 1,5 час разговор на ден (часови)	80	115	150	180
Време на полнење, полнач (часови)	4	5	7	8
Време на полнење, база (часови)	5	7	9	11

Бидејќи развојот на батериите што се полнат постојано напредува, редовно се актуелизира листата на препорачани батерии на FAQ - областа на Gigaset - Customer Care - страницата:

www.siemens.com/gigasetcustomercare

Потрошувачка на базната станица

Во Stand by режим, кога слушалката е во жлебот за полнење: околу 1,6 W

За време на повик: околу 1,5 W

Општи технички податоци

DECT стандард	поддржано
GAP стандард	поддржано
Број на канали	60 дупли канали
Опсег на радио фреквенција	1880 – 1900 MHz
Дуплекс метод	Временски мултиплекс 10ms траење на фрејм
Канал	1728 KHz
Проток на битови	1152 kbit/s
Модулација	GFSK
Јазичен код	32 kbit/s
Моќност на пренос	10 mW, просечна моќност по канал
Растојание	до 300м надворешно до 50м внатрешно
Напојување на базната станица	230 V / 50 Hz
Работни услови За нормална работа	+5° C до +45° C 20% до 75% влажност